

Врз основа на член 35 од Законот за просторно и урбанистичко планирање, **Општина Ѓорче Петров спроведува повторна Јавна анкета и Јавна презентација на ДУП за Градска четврт СЗ 24, Блок СЗ 24.03, Општина Ѓорче Петров, Скопје**, согласно Стручното мислење од Комисијата за урбанизам на Општина Ѓорче Петров.

1.	Вид на урбанистички план:	Предлог на ДУП за Градска четврт СЗ 24, Блок СЗ 24.03, Општина Ѓорче Петров, Скопје
2.	Граници на плански опфат со површина од 4,61 ха.	<p>Границата на планскиот опфат е дефинирана со границите на блокот СЗ 24.03, како што е одреден со Регулациониот план на ГУП на Град Скопје за четврт СЗ 24 2016-2022. Истата се движи како што следи:</p> <ul style="list-style-type: none"> - на север се движи по осовината на собирната улица „Ѓорче Петров“, како што е планирана со ГУП на Град Скопје 2012-2022; - на запад се движи по осовината на сервисната улица „СЗ“, како што е планирана со РПЧ СЗ 24 Скопје 2016-2022; - на југ се движи по осовината на сервисната улица „С1“, како што е планирана со РПЧ СЗ 24 Скопје 2016-2022 и - на исток се движи по осовината на собирната улица „Сремски Фронт“ / „Алексо Демниевски“ (D.01A-C.44A), како што е планирана со ГУП на Град Скопје 2012-2022. <p>Површината на планскиот опфат во рамките на опишаните граници изнесува 4,61 ха.</p>
3.	Место на излагање:	УЗ Дексион
4.	Период на излагање:	од 08 до 16 часот, секој работен ден од 18.09 до 24.09.2019 год.

Податоци за граѓани и правни лица кои даваат забелешки: (пополнува физичко или правно лице)

5.	физичко или правно лице (име и презиме, или назив на правното лице)	
6.	Адреса:	
7.	Број на телефон за контакт	
8.	Адреса на објектот, катастарска парцела, број на градежна парцела од планот или опис за местоположба на парцелата за која се однесува забелешката:	

З а б е л е ш к а:

Дата

М.П.
(за правни лица)

Своерачен потпис
